

Образец за гласање со кореспонденција од акционер – правно лице

До :

АДИНГ АД Скопје

Ул. Новоселски пат бр.11(1409)

1000 Скопје

до Управен одбор на Друштвото

“За Годишно собрание на акционери”

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, _____, со сите акции издадени од АДИНГ АД Скопје кои се во сопственост на _____ со ЕМБС _____ на денот на одржување на седницата на Собранието, по точките од дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на 21.04.2022 година заедно со Повикот за ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на АДИНГ АД Скопје, закажано за 26.05.2022 година (четврток) во 12,00 часот, гласам на следниот начин:

1. Избор на претседавач на Собранието на Друштвото

За предлогот за избор на претседавач на Собранието, гласам _____

2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на АДИНГ АД Скопје во 2021 година

- За усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи на друштвото и годишниот извештај, гласам _____

3. Одобрување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2021 година на поврзаните друштва во Деловниот систем

- За усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на поврзаните друштва, гласам _____

4. Одлучување за распределба на добивката

- Предлог : Одлука за распоредување на добивката по годишна сметка на Друштвото за 2021 година и утврдување на дивиденден календар за распределба на добивката на Друштвото за 2021 година, гласам _____

5. Одобрување на работата и водењето на работењето на друштвото на членовите на Надзорниот и Управниот одбор во текот на 2021 година

5.1. Одобрување на работата и водењето на работењето на друштвото на членовите на Надзорниот одбор гласам на следниот начин :

1. Александар Белев – Претседател на Н.О. _____

2. Александра Петровска – Заменик прет. на Н.О. _____

3. Филип Филипоски – Член на Н.О. _____

4. Раде Јанков – Независен член на Н.О. _____

5.2. Одобрување на работата и водењето на работењето на друштвото на членовите на Управниот одбор гласам на следниот начин :

1. Зоран Петровски – Претседател на У.О. _____
2. Даниел Цеков – Заменик прет. на УО _____
3. Вања Дончева Рајатоска – Член на У.О. _____
4. Горан Атанасовски – Член на У.О. _____
5. Диме Јанчев – Член на У.О., што започна да ја извршува од 15.12.2021 година _____
6. Благој Дончев – Претседател на У.О., што ја извршуваше до 23.10.2021 година _____

6. Донесување на одлука за откуп на сопствени акции

- Предлог : Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, гласам _____

7. Донесување на одлука за продажба на сопствени акции

- Предлог : Одлука за оттуѓување на сопствени акции со продажба, гласам _____

8. Избор на ревизор за годишната сметка за 2022 година

- Предлог : Одлука за определување на ревизори за финансиските извештаи на друштвото за 2022 година, гласам _____

Датум

Акционер

(Назив на правното лице, печат)

(Име и Презиме и потпис на законскиот застапник)

*Прилог Тековна состојба

*Во образецот се внесуваат начинот на гласање односно со “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДРЖАН”